



Република Северна Македонија

## Државен архив на Република Северна Македонија

- Сектор за инспекциски надзор и заштита на архивскиот материјал кај имателите -  
Одделение за инспекциски надзор

### ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

**Назив на закон:** Закон за архивски материјал (Сл. весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16), Уредба за канцелариско и архивско работење (Сл. весник на РМ, бр. 1/2014), Упатство за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал кај имателите (Сл. весник на РМ, бр. 99/2014)

**Субјекти на надзор:** Иматели на јавен архивски и документарен материјал

**Надлежна инспекциска служба:** Сектор за инспекциски надзор и заштита на архивскиот материјал кај имателите – Одделение за инспекциски надзор – Државен архив на РСМ

#### Податоци за субјектот на надзор

Полн назив на субјектот на надзор	
Седиште на субјектот на надзор	
Единствен матичен број на субјектот	
Шифра и назив на претежна дејност на субјектот на надзор	
Име/презиме на законски застапник на субјектот на надзор	

#### Податоци за инспекцискиот надзор

Датум и место на спроведување на надзорот	
Предмет на инспекциски надзор	
Име/презиме на инспекторот	



Република Северна Македонија

## Државен архив на Република Северна Македонија

- Сектор за инспекциски надзор и заштита на архивскиот материјал кај имателите -  
Одделение за инспекциски надзор

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност	Бод	Број на член	Прекршоци и мерки	Забелешка
<b>Назив на глава : III ЈАВЕН АРХИВСКИ И ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ - ОДБИРАЊЕ НА АРХИВСКИ И ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ</b>						
Член 21 Став (3) Закон за а/м (Сл.весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16), чл.27 и 28 од Уредбата и чл.5 од Упатството	Дали има доставено План на архивски знаци со листа на архивски и документарен материјал до Државниот архив за добивање на согласност	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	5	Член 64 Став (20) Сл.весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16)	- 1000-2000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното или службеното лице кај имателот на јавен архивски и документарен материјал	
Член 21 Став (4) Закон за а/м (Сл.весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16) и чл.27 и 28 од Уредбата	Дали има добиено согласност од Државниот архив за планот на архивски знаци со листата на архивски и документарен материјал	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	5	Член 64 Став (20) Сл.весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16)	- 1000-2000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното или службеното лице кај имателот на јавен архивски и документарен материјал	



Република Северна Македонија

## Државен архив на Република Северна Македонија

- Сектор за инспекциски надзор и заштита на архивскиот материјал кај имателите -  
Одделение за инспекциски надзор

Назив на глава : III ЈАВЕН АРХИВСКИ И ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ – ПРАВА И ОБВРСКИ НА ИМАТЕЛИТЕ						
Член 19 Став (1) Закон за а/м (Сл.весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16), чл.21 од Уредбата и чл.34 од Упатството	Дали го заштитува, чува и одржува архивскиот и документарниот материјал во изворна и безбедна состојба да не се оштети или исчезне или уништи	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	3	Член 64 Став (1) Сл.весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16)	- 1000-2000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното или службеното лице кај имателот на јавен архивски и документарен материјал	
Член 19 Став (4) Закон за а/м (Сл.весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16)	Дали дава податоци, информации за архивскиот и документарниот материјал на Државниот архив	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	4	Член 64 Став (4) Сл.весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16)	- 1000-2000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното или службеното лице кај имателот на јавен архивски и документарен материјал	
Член 19 Став (7) Сл.весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и	Дали го известува Државниот архив за сите правни и фактички промени на архивскиот и документарниот материјал	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	4	Член 64 Став (7) Сл.весник на РМ, бр. 95/2012 и	- 1000-2000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното или	



Република Северна Македонија

## Државен архив на Република Северна Македонија

- Сектор за инспекциски надзор и заштита на архивскиот материјал кај имателите -  
Одделение за инспекциски надзор

53/16				41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16)	службеното лице кај имателот на јавен архивски и документарен материјал	
Член 19 Став (12) и чл. 21 од Закон за а/м (Сл.весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16, чл.26 од Уредбата и чл. 27 од Упатството	Дали врши тековно одбирање на архивскиот од документарниот материјал	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	5	Член 64 Став (12) Сл. весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16)	- 1000-2000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекр- шок на одговорното или службеното лице кај имателот на јавен архивски и документарен материјал	
Член 19 Став (13) од Закон за а/м (Сл.весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16, и чл. 32 Уредбата и чл. 30 од Упатството	Дали врши издвојување и попис на документарниот материјал за уништување	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	4	Член 64 Став (13) Сл. весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16)	- 1000-2000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекр- шок на одговорното или службеното лице кај имателот на јавен архивски и документарен материјал	



Република Северна Македонија

**Државен архив на Република Северна Македонија**

- Сектор за инспекциски надзор и заштита на архивскиот материјал кај имателите -  
Одделение за инспекциски надзор

Член 19 Став (14) од Закон за а/м (Сл.весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16, и чл. 31 Уредбата и чл. 29 од Упатството	Дали води евиденција (опис и попис ) на архивскиот материјал	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	5	Член 64 Став (14) Сл. весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16)	- 1000-2000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното или службеното лице кај имателот на јавен архивски и документарен материјал	
Член 19 Став (16) од Закон за а/м (Сл.весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16, и чл. 45 Уредбата и чл. 34 од Упатството	Дали обезбедува соодветен простор, стандардна опрема и техничко-технолошки средства за чување, заштита и обезбедување на архивскиот и документарниот материјал	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	3	Член 64 Став (16) Сл. весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16)	- 1000-2000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното или службеното лице кај имателот на јавен архивски и документарен материјал	



Република Северна Македонија

**Државен архив на Република Северна Македонија**

- Сектор за инспекциски надзор и заштита на архивскиот материјал кај имателите -  
Одделение за инспекциски надзор

Назив на глава : III ЈАВЕН АРХИВСКИ И ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ – Предавање на архивски материјал						
Член 19 Став (17) и чл.26 и 27 од Закон за а/м (Сл.весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16, и чл. 23 Уредбата и чл. 32 од Упатството	Дали го предава архивскиот материјал на Државниот архив во состојба и рокови утврдени со овој закон	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	4	Член 64 Став (17) Сл. весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16)	- 1000-2000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното или службеното лице кај имателот на јавен архивски и документарен материјал	



Република Северна Македонија

**Државен архив на Република Северна Македонија**

- Сектор за инспекциски надзор и заштита на архивскиот материјал кај имателите -  
Одделение за инспекциски надзор

**Назив на глава : III ЈАВЕН АРХИВСКИ И ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ – Одбирање на архивски и уништување на документарен материјал**

Член 24 Став (2) од Закон за а/м (Сл.весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16, и чл. 30 од Упатството	Дали за уништувањето на документарниот материјал на кој му истекол рокот за чување има побарано согласност од Државниот архив	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	5	Член 64 Став (21) Сл. весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 53/16)	- 1000-2000 евра во денарска противредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното или службеното лице кај имателот на јавен архивски и документарен материјал	
---	---	--	---	---	---	--